




Дневна хемеротека за 02.06.2015г.

МИА - Потпишани договори за поттикнување образовни, истражувачки и развојни студии за заштита на животната средина

ВТОРНИК, 02 ЈУНИ 2015, 09:53:48



Потпишани договори за поттикнување образовни, истражувачки и развојни студии за заштита на животната средина



понеделник, 01 јуни 2015 14:54





Република Македонија
Министерство за животна средина
и просторно планирање

Скопје, 1 јуни 2015 (МИА) - Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири денеска потпиша договори за реализација на Програмата за инвестирање во животната средина за 2015 година во делот за поттикнување на образовни, истражувачки и развојни студии, програми, проекти и други слични активности за заштита и унапредување на животната средина и природата.

Ресорното Министерство соопшти дека со Институтот за истражување во животна средина, градежништво и енергетика-ИЕГЕ, Скопје, потпишани се три договори за истражувачки проекти: „Влијанието на климатските промени врз природното и културното наследство во Охрид и Охридско“, за „Изработка на студија за мерење и хемиска анализа на суспендирани честички ПМ10 во Тетово, Кичево и Скопје“ и за „Развивање на интегрален модел на економска и еколошка евалуација на проектите за вештачки акумулации“.

Со Државниот Универзитет во Тетово потпишале договор за истражувачки проект за „Изведба на бунар со пумпа станица за водоснабдување на универзитетскиот кампус“ и со УЈИЕ во Тетово, за „Истражување, дизајнирање и реализирање на пилот проект за мерење на климатски параметри преку мрежата на мобилни електронски самоодржливи мерни станици со визуализација на мерените вредности“.

Со основното училиште ЦОУ „Реџо Рушити Зајаси“, од село Зајас, Кичево потпишан е договор за проектот „Чиста и здрава средина“, а со ОУ Страшо Пинџур - Кавадарци, за „Изведба на термо изолациска фасада и кров на училиштето за постигнување на стандардите за енергетска ефикасност“.

Инвестициската програма на МЖСПП располага со четири милиони денари, доделени на 10 аплицирани проекти. [сс/скс/14:54](#)



Сител - Потпишани договори за поттикнување образовни, истражувачки и развојни студии за заштита на животната средина



Потпишани договори за поттикнување образовни, истражувачки и развојни студии за заштита на животната средина

g+ 0 Tweet 0 Ми се допаѓа 1 Препорачај 1





Република Македонија
Министерство за животна средина
и просторно планирање

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири денеска потпиша договори за реализација на Програмата за инвестирање во животната средина за 2015 година во делот за поттикнување на образовни, истражувачки и развојни студии, програми, проекти и други слични активности за заштита и унапредување на животната средина и природата.

Ресорното Министерство соопшти дека со Институтот за истражување во животна средина, градежништво и енергетика-ИЕГЕ, Скопје, потпишани се три договори за истражувачки проекти: „Влијанието на климатските промени врз природното и културното наследство во Охрид и Охридско“, за „Изработка на студија за мерење и хемиска анализа на суспендирани честички ПМ10 во Тетово, Кичево и Скопје“ и за „Развивање на интегрален модел на економска и еколошка евалуација на проектите за вештачки акумулации“.

Со Државниот Универзитет во Тетово потпишале договор за истражувачки проект за „Изведба на бунар со пумпа станица за водоснабдување на универзитетскиот кампус“ и со УЈИЕ во Тетово, за „Истражување, дизајнирање и реализирање на пилот проект за мерење на климатски параметри преку мрежата на мобилни електронски самоодржливи мерни станици со визуализација на мерените вредности“.

Со основното училиште ЦОУ „Реџо Рушити Зајас“, од село Зајас, Кичево потпишан е договор за проектот „Чиста и здрава средина“, а со ОУ Страшо Пинџур - Кавадарци, за „Изведба на термо изолациска фасада и кров на училиштето за постигнување на стандардите за енергетска ефикасност“.

Инвестициската програма на МЖСПП располага со четири милиони денари, доделени на 10 аплицирани проекти.



Точка - Потпишани договори за истражувачки и развојни студии за заштита на животната средина

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири денеска потпиша договори за реализација на Програмата за инвестирање во животната средина за 2015 година во делот за поттикнување на образовни, истражувачки и развојни студии, ...

Нетпрес - Потпишани договори за истражувачки и развојни студии за заштита на животната средина

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири денеска потпиша договори за реализација на Програмата за инвестирање во животната средина за 2015 година во делот за поттикнување на образовни, истражувачки и развојни студии, ...

Репортер - Потпишани договори за поттикнување студии за заштита на животната средина

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири денеска потпиша договори за реализација на Програмата за инвестирање во животната средина за 2015 година во делот за поттикнување на образовни, истражувачки и развојни студии, ...



Дневник- Ќе се истражува влијанието на климатските промени врз природното и културното наследство во Охрид

Дневник ONLINE

🏠 МАКЕДОНИЈА ЕКОНОМИЈА СВЕТ ХРОНИКА МЕТРОПОЛА КУЛТУРА СПОРТ ОМНИБУС АКТУЕЛНО ОТВОР

АКТУЕЛНО

Датум: 01.06.2015, 17:45

Ми се допаѓа 0

ПОТТИКНАТИ ОБРАЗОВНИ СТУДИИ

ЌЕ СЕ ИСТРАЖУВА ВЛИЈАНИЕТО НА КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ ВРЗ ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ВО ОХРИД

Министерот за животна средина и просторно планирање, Нурхан Изаири, вчера потпиша договори за реализација на програмата за инвестирање во животната средина за 2015 година во делот за поттикнување образовни, истражувачки и развојни студии, програми, проекти и други слични активности за заштита и унапредување на животната средина и природата.

Ресорното министерство соопшти дека со Институтот за истражување во животната средина, градежништво и енергетика - ИЕГЕ, Скопје потпишани се три договори за истражувачки проекти: „Влијанието на климатските промени врз природното и културното наследство во Охрид и Охридско“, „Изработка на студија за мерење и хемиска анализа на суспендирани честички ПМ10 во Тетово, Кичево и Скопје“ и „Развивање интегрален модел на економска и еколошка евалуација на проектите за вештачки акумулации“.

Со Државниот универзитет во Тетово потпишале договор за истражувачкиот проект „Изведба на бунар со пумпа-станица за водоснабдување на универзитетскиот кампус“ и со УЈИЕ во Тетово за „Истражување, дизајнирање и реализирање на пилот-проект за мерење на климатски параметри преку мрежата на мобилни електронски самоодржливи мерни станици со визуализација на мерените вредности“.

Инвестициската програма на МЖСПП располага со четири милиони денари доделени на 10 пријавени проекти.



OhridNews - По повод Денот на животната средина во Охрид ќе се собира стара хартија



🏠 ВЕСТИ СПОРТ ЗАНИМЛИВОСТИ КУЛТУРА ПРАЗНИЦИ ОТВОРЕНА

По повод Денот на животната средина во Охрид ќе се собира стара хартија

Вести | Охрид | 02.06.2015 07:00

Посети : 132

По повод 5-ти јуни, Светскиот ден на животната средина, првата недела од месец јуни општина Охрид ја прогласи за „Недела на животната средина“.

Во рамки на одбележувањето, во соработка со основните училишта од Охрид, на 4 јуни (четврток) во периодот од 8 до 17 часот, ќе биде организирана акција за собирање на стара хартија во дворовите на училиштата, каде ќе бидат поставени соодветни садови за одлагање на хартијата. Во акцијата ќе можат да се вклучат сите граѓани и институции, кои исто така својата отпадна хартија можат да ја донесат до за нив најблиското училиште.


Целта на организирањето на „Неделата на животната средина“ е да се укаже на проблемите од областа на екологијата и да се влијае на подигањето на јавната свест на граѓаните за заштита на животната средина, велат од локалната самоуправа.

Инаку, овој проект го иницираше Секторот за заштита на животна средина и управување со отпад при Општина Охрид.

OhridNews



Макфакс - *Есо Guerilla: Југохром продолжува да загадува, Владата молчи*



МАКФАКС > МАКЕДОНИЈА > РЕГИОНИ

Есо Guerilla: Југохром продолжува да загадува, Владата молчи





Република Македонија
Министерство за животна средина
и просторно планирање

Движењето Eco Guerilla бара од Владата на РМ во најкраток можен рок да излезе со одлука со која на Југохром ќе му се наложи да постави филтри.

„Дека оваа Влада се грижи само за личната корист на олигарсите, а не за интересите на мнозинство на граѓани го докажува уште еднаш во случајот на Југохром. Помина еден месец од крајот на третиот продолжен рок за овој канцероген загадувач, за да го започне процесот на поставување на филтри, а Владата продолжува да молчи“, се вели во реакцијата од Eco Guerilla.

Според нив, толеранцијата на загадувачите во неспроведување на дополнителни рокови, кои до сега се продолжувани три пати, е кривично дело.

„Овој пат бараме од Владата строго да го примени Уставот и законите на Република Македонија, така што истите ќе вредат како и во случајот на Макстил во Скопје, така и за Тетово“, порачуваат од Eco Guerilla. /крај/со/ст



A1 On - *Есо Guerilla: Југохром продолжува да загадува, Владата молчи*

Движењето Есо Guerilla бара од Владата на РМ во најкраток можен рок да излезе со одлука со која на Југохром ќе му се наложи да постави филтри. „Дека оваа Влада се грижи само за личната корист на олигарсите, а не за интересите на мнозинство на ...

Либертас - *Еко Герила: Помина третиот рок за Југохром да постави филтри, а Владата молчи*

Дека оваа Влада се грижи само за личната корист на олигарсите, а не за интересите на мнозинство на граѓани го докажува уште еднаш во случајот на Југохром. Помина еден месец од крајот на третиот проодлжен рок за овој канцероген загадувач да го ...

Точка - *"Есо Guerilla": Југохром продолжува да загадува, Владата молчи*

Движењето Есо Guerilla бара од Владата на РМ во најкраток можен рок да излезе со одлука со која на Југохром ќе му се наложи да постави филтри. „Дека оваа Влада се грижи само за личната корист на олигарсите, а не за интересите на мнозинство на ...

Локално - *Есо Guerilla: До кога Владата ќе молчи за загадувањето на Југохром од Јегуновци*

Дека оваа Влада се грижи само за личната корист на олигарсите, а не за интересите на мнозинство на граѓани го докажува уште еднаш во случајот на Југохром. Помина еден месец од крајот на третиот проодлжен рок за овој канцероген загадувач да го ...

+инфо - *Еко Герила: Владата се грижи само за олигарсите кои ги трујат граѓаните*

Дека оваа Влада се грижи само за личната корист на олигарсите, а не за интересите на мнозинство на граѓани го докажува уште еднаш во случајот на Југохром. Помина еден месец од крајот на третиот проодлжен рок за овој канцероген загадувач да го ...

Нетпрес - *ТМРО: Затворањето на „Југохром“ е смислено етничко чистење*

Евентуалното затварање на фабриката „Југохром“ во тетовско Јегуновце, ќе значи 1.100 вработени, или исто толку македонски семејства на улица, сметаат од партијата ТМРО . – Барањата на малцинските наводни здруженија на граѓани за заштита на околината ...



МКД - „Еко герила“: Владата во најкраток рок да излезе со конечна одлука за загадувачот „Југохром“

Граѓанското движење „Еко герила“ вели дека поминал еден месец од третиот, продолжен рок за комбинатот „Југохром“ за да започне со процесот за поставување на филтри за задржување на прашината.

Кирилица - Еко Герила: До кога Владата ќе молчи за загадувањето од Југохром

Движењето Еко Герила бара од владата во најкраток можен рок да и наложи на фабриката за производство феролегури „Југохром“ од тетовското село Јегуновце да постави филтри за да се намали енормното загадување на околината.

Радио МОФ - Еко Герила: Југохром сè уште без филтри, Владата молчи

Од еколошкото движење „Еко Герила“ реагираат што помина еден месец од крајот на третиот продолжен рок за Југохром да стави филтри, но тоа сè уште не е спроведено. Тие бараат од Владата во најкраток можен рок да излезе со одлука за ова прашање.

Нова ТВ - Есо Guerilla: Помина третиот продолжен рок, Југохром се уште без филтри

Помина еден месец од крајот на третиот продолжен рок за Југохром да го започне процесот за поставување филтри, а владата продолжува да молчи, реагира движењето Есо Guerilla. Според нив, ова е потврда дека власта се грижи само за личната корист на ...



Yll Press - [Ministri Izairi nënshkruan marrëveshje për nxitjen e studimeve arsimore me USHT-në dhe UEJL-në](#)



Ministri Izairi nënshkruan marrëveshje për nxitjen e studimeve arsimore me USHT-në dhe UEJL-në

U nënshkruan marrëveshje për nxitjen e studimeve arsimore, hulumtuese dhe zhvillimore, programeve dhe projekteve për mbrojtje dhe avancim të mjedisit jetësor dhe natyrës

Zmadho fotografinë



Sot në ambientet e Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, ministri Nurhan Izairi nënshkroi marrëveshje për realizimin e Programit për investim në mjedisin jetësor për vitin 2015 në pjesën për nxitje të studimeve arsimore, hulumtuese dhe zhvillimore, programeve, projekteve dhe aktiviteteve tjera të ngjashme për mbrojtje dhe avancim të mjedisit jetësor.



Република Македонија Министерство за животна средина и просторно планирање

Me Institutin për hulumtim në mjedisin jetësor, ndërtimtari dhe energjetikë – IEGE, Shkup, u nënshkruan gjithsej tri marrëveshje si: "Ndikimi i ndryshimeve klimatike ndaj trashëgimisë natyrore dhe kulturore në Ohër", pastaj "Hartimi i studimit për matje dhe analizë kimike të grimcave të suspenduara PM10 në tri qytete të R. së Maqedonisë – Tetovë, Kërçovë dhe Shkup" dhe "Zhvillimi i modelit integral të evaluimit ekonomik dhe ekologjik të projekteve për akumulimet artificiale". Me Universitetin shtetëror të Tetovës u nënshkrua marrëveshja për projektin hulumtues "Ndërtimi i pusit me pompë, stacionit për furnizim me ujë të kampusit universitar" dhe me UEJL-në Tetovë "Hulumtimi, disenjimi dhe realizimi i projektit pilot për matjen e parametrave klimatik përmes rrjetit të stacioneve matëse të qëndrueshme lëvizëse dhe elektronike me vizuelizim të vlerave matëse". Me shkollën fillore qendrore "Rexho Rushiti Zajazi", nga f. Zajaz, Kërçovë u nënshkrua marrëveshja për projektin: „Mjedis i pastër dhe i shëndetshëm”, ndërsa me Shkollën fillore "Strasho Pinxhur" - №1050;№1072;vadar, marrëveshja „Ndërtimi i fasadës termo izoluese dhe kulmit të shkollës për arritjen e standardeve të efikasitetit energjetik”. Kjo pjesë e programit investues të MMJPH-së disponon me 4 milionë denarë, që janë ndarë për gjithsej 10 projekte.

Zmadho fotografinë



Ministri Izairi nënshkruan marrëveshje për nxitjen e studimeve arsimore me USHT-në dhe UEJL-në



Zmadho fotografinë



Ministri Izairi nënshkruan marrëveshje për nxitjen e studimeve arsimore me USHT-në dhe UEJL-në



Ministri Izairi nënshkruan marrëveshje për nxitjen e studimeve arsimore me USHT-në dhe UEJL-në

Zmadho fotografinë





Nënshkruhet marrëveshje mes UEJL-së dhe Ministrisë së Ekologjisë

2 qershor 2015

Nënshkruhet marrëveshje mes UEJL-së dhe Ministrisë së Ekologjisë



Rektori i Universitetit të Evropës Juglindore (UEJL), Prof. Dr. Zamir Dika dhe ministri i Ekologjisë i Maqedonisë, z. Nurhan Izairi, sot (1.06.2015) në UEJL-Shkup, nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi në fushën e realizimit të projekteve ekologjike.

Ky është një grant projekt i fituar nga Instituti I mjedisit jetësor dhe shëndetit, i cili të njëjtin edhe do ta implementoj.

Lëndë e kësaj marrëveshje është hulumtimi, dizajnimi dhe realizimi i pilot projektit për matjen e parametrave klimatik nëpërmjet rrjetit të njësive matëse të vetqëndrueshme me vizualizimin e vlerave matëse.

Universiteti i Evropës Juglindore tashmë është i njohur jo vetëm në Maqedoni, por edhe në rajon e gjetkë si universitetet që investon në ruajtjen e mjedisit jetësor.





Idividi - Janë nënshkruar marrëveshje për nxitje të studimeve arsimore, hulumtuese dhe zhvillimore për mbrojtje të mjedisit jetësor



Janë nënshkruar marrëveshje për nxitje të studimeve arsimore, hulumtuese dhe zhvillimore për mbrojtje të mjedisit jetësor



Shkup, 1 qershor 2015 (MIA) - Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Nurhan Izairi sot ka nënshkruar marrëveshje për realizimin e Programit për investime në mjedisin jetësor për vitin 2015 në pjesën e nxitjes së studimeve arsimore, hulumtuese dhe zhvillimore, programe, projekte dhe aktivitete të tjera të ngjashme për mbrojtje dhe përparim të mjedisit jetësor dhe natyrës.

Ministria kompetente kumtoi se Instituti për hulumtim në mjedisin jetësor, ndërtimtari dhe energjetikë IEGE-Shkup, ka nënshkruar tre marrëveshje me projektet hulumtuese: Ndikimi i ndryshimeve klimatike ndaj natyrës dhe trashëgimisë kulturore në Ohër dhe Liqenin e Ohrit", për "Hartimin e studimit për matje dhe analizë kimike të grimcave të suspenduara PM10 në Tetovë, Kërçovë dhe Shkup" dhe për "Zhvillim të modelit integral në evaluimin ekonomik dhe ekologjik të projekteve për akumulimet artificiale".

Me Universitetin shtetëror të Tetovës kanë nënshkruar marrëveshje për projekt hulumtues për "Hapje të pusit me pompë për furnizim me ujë në kampusin universitar", dhe me UEJL-në në Tetovë, për "Hulumtim, disenjim dhe realizim të pilot projektit për matje të parametrave klimatike përmes rrjetit të stacioneve matëse të vetëpërbajtura elektronike me vizualizim të vlerave mesatare".

Me shkollën fillore SH.F. "Rexho Rushiti Zajazi" nga fshati Zajas, Kërçovë, është nënshkruar marrëveshje për projektin , "Mjedis i pastërt dhe i shëndetshëm", ndërsa me SH.F. Strasho Pinxhur-Kavadar, për "Kryerjen e termo fasadës izoluese dhe kulm në shkollë për arritje të standarteve për efikasitet energjetik".

Programi investues i MMJPH disponon me katër milionë denarë, të ndara në 10 projekte të aplikuara.



Almakos - Qeveria kujdeset vetëm për oligarkët që po helmojnë qytetarët



EcoGuerilla: Qeveria kujdeset vetëm për oligarkët që po helmojnë qytetarët

Fillimi | Lajme | Maqedoni | EcoGuerilla: Qeveria kujdeset vetëm për oligarkët që po helmojnë qytetarët | [f Share](#)

Publikuar/modifikuar 01/06/2015 10:56:00

Madhësia: - +



Se kjo qeveri mban llogari vetëm për përfitime personale të oligarkëve, e jo për interesin e shumicës së qytetarëve, e dëshmon edhe një herë me rastin “Jugohrom”. Kaloi një muaj nga përfundimi i afatit të tretë me radhë për këtë ndotës kancerogjen, që të fillojë me procesin e vendosjes së filtrave, dhe qeveria vazhdon të heshtë.

Në bazë të konfirmimit nga ana e Ministrisë së Ekologjisë, Jugohromi nuk ka realizuar planin aksional të paraparë sipas

afatit 6 mujor. Me këtë, ky ndotës vazhdon helmimin dhe shkatërrimin e shëndetit të mbi 300 mijë banorëve të Tetovës me rrethinë.



Lëvizja Eco Guerilla kërkon nga Qeveria e RM-së që në afat sa më të shkurtë të sjellë vendimin në lidhje me këtë çështje shumë shqetësuese për qytetarët e Tetovës dhe rrethinës.

Shprehim indinjatën tonë për anashkalimin dhe zvarritjen tendencioze prej një muaji të vendimit konform ligjeve në fuqi. Tolerimi i ndotësve në moszbatimin e afateve shtese, që deri me tash janë zgjatur 3 herë radhazi, është krim për të cilin do të kërkojmë edhe përgjegjësi juridike nga funksionarët kompetent.

Këtë herë kërkojmë nga Qeveria që në mënyrë të prerë të zbatojë Kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Maqedonisë dhe të njëjtat të vlejné ashtu si që ishin për Makstilin në Shkup, ashtu të vlejné edhe për Tetovën.

Eco Guerilla si një lëvizje qytetare mbi një vit ka senzibilizuar opinionin dhe insitucionet përgjegjëse për këtë problem.

Çdo vendim eventual kundërtigjor dhe antikushtetues nga ana e Qeverisë, do të shkaktojë presion qytetar edhe më të ashpër.

INA- EcoGuerilla: Qeveri në afat sa më të shkurtë të sjellë vendimin për Jugohromin



Kontakt • Të preferuarat • Rss / Atom • Arkivi

MAQEDONI | Partitë shqiptare nuk dinë apo nuk gux_

FILLIMI

MAQEDONI

SHQIPËRI

KOSOVË

RAJON

BOTA

DIASPORA

SHOWBIZ

Fillimi | Maqedoni | Eco Guerilla: Qeveri në afat sa më të shkurtë të sjellë vendimin për Jugohromin

EMAIL SHOKËVE PRINTO VETEM TEKST

01/06/2015 14:28:00

Eco Guerilla: Qeveri në afat sa më të shkurtë të sjellë vendimin për Jugohromin



Se kjo qeveri mban llogari vetëm për përfitime personale të oligarkëve, e jo për interesin e shumicës së qytetarëve, e dëshmon edhe një herë me rastin “Jugohrom”, thonë nga Eco Guerilla nëpërmjet një reagimi.

“Kaloj një muaj nga përfundimi i afatit të tretë me radhë për këtë ndotës kancerogjen, që të fillojë me procesin e vendosjes së filtrave, dhe qeveria vazhdon të heshtë.



Në bazë të konfirmimit nga ana e Ministrisë së Ekologjisë, Jugohromi nuk ka realizuar planin aksional të paraparë sipas afatit 6 mujor. Me këtë, ky ndotës vazhdon helmimin dhe shkatërrimin e shëndetit të mbi 300 mijë banorëve të Tetovës me rrethinë.

Lëvizja Eco Guerilla kërkon nga Qeveria e RM-së që në afat sa më të shkurtë të sjellë vendimin në lidhje me këtë çështje shumë shqetësuese për qytetarët e Tetovës dhe rrethinës.

Shprehim indignatën tonë për anashkalimin dhe zvarritjen tendencioze prej një muaji të vendimit konform ligjeve në fuqi. Tolerimi i ndotësve në moszbatimin e afateve shtese, që deri me tash janë zgjatur 3 herë radhazi, është krim për të cilin do të kërkojmë edhe përgjegjësi juridike nga funksionarët kompetent.

Këtë herë kërkojmë nga Qeveria që në mënyrë të prerë të zbatojë Kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Maqedonisë dhe të njëjtat të vlejné ashtu si që ishin për Makstilin në Shkup, ashtu të vlejné edhe për Tetovën.

Eco Guerilla si një lëvizje qytetare mbi një vit ka senzibilizuar opinionin dhe insitucionet përgjegjëse për këtë problem.

Çdo vendim eventual kundërligjor dhe antikushtetues nga ana e Qeverisë, do të shkaktojë presion qytetar edhe më të ashpër, thonë nga Eco Guerilla.



Lajm - *EcoGuerilla: Qeveria kujdeset vetëm për oligarkët që po helmojnë qytetarët*



EcoGuerilla: Qeveria kujdeset vetëm për oligarkët që po helmojnë qytetarët

Para 23 ore e 14 minuta

Madhësia: - +



Reagim

Se kjo qeveri mban llogari vetëm për përfitime personale të oligarkëve, e jo për interesin e shumicës së qytetarëve, e dëshmon edhe një herë me rastin “Jugohrom”. Kaloj një muaj nga përfundimi i afatit të tretë me radhë për këtë ndotës kancerogjen, që të fillojë me procesin e vendosjes së filtrave, dhe qeveria vazhdon të heshtë.

Në bazë të konfirmimit nga ana e Ministrisë së Ekologjisë, Jugohromi nuk ka realizuar planin aksional të paraparë sipas afatit 6 mujor. Me këtë, ky ndotës vazhdon helmimin dhe shkatërrimin e shëndetit të mbi 300 mijë banorëve të Tetovës me rrethinë.

Lëvizja Eco Guerilla kërkon nga Qeveria e RM-së që në afat sa më të shkurtë të sjellë vendimin në lidhje me këtë çështje shumë shqetësuese për qytetarët e Tetovës dhe rrethinës.

Shprehim indinjatën tonë për anashkalimin dhe zvarritjen tendencioze prej një muaji të vendimit konform ligjeve në fuqi. Tolerimi i ndotësve në moszbatimin e afateve shtese, që deri me tash janë zgjatur 3 herë radhazi, është krim për të cilin do të kërkojmë edhe përgjegjësi juridike nga funksionarët kompetent.

Këtë herë kërkojmë nga Qeveria që në mënyrë të prerë të zbatojë Kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Maqedonisë dhe të njëjtat të vlejné ashtu si që ishin për Makstilin në Shkup, ashtu të vlejné edhe për Tetovën.

Eco Guerilla si një lëvizje qytetare mbi një vit ka senzibilizuar opinionin dhe insitucionet përgjegjëse për këtë problem.

Çdo vendim eventual kundërligjor dhe antikushtetues nga ana e Qeverisë, do të shkaktojë presion qytetar edhe më të ashpër.

Me respekt,

Lëvizja EcoGuerilla



Lajm - “Granatohet” Tetova



“Granatohet” Tetova

Madhësia: - +



Nuk është lufta në Siri apo Avganistan nga granatimet, e as granatimi i NATO-së kundër Serbisë, por është Tetova duke helmuar tetovarët. Sot Tetova dukej sikur garantohet nga NATO-ja. Kjo foto e shpërndarë në të gjithë rrjetet sociale ku qytatrët e Tetovës kërkojnë nga autoritet komunale dënimin e këtyre që helmojnë qytetarët. Sipas dëshmitarit që ka bërë foton thotë se në momentin që ka kaluar digjeshin gomat të cilat, sipas gjitha gjasave, janë

ndezur nga auto-placi që ndodhet në afërsi. Edhe “Eco Guerla” ka reaguar menjëherë duke kërkuar nga autoritet komunale për ndalimin e menjëhershëm të këtyre ndotësve të këtillë.

Ndryshe Tetova ka vite që helmohet nga ajri kancerogjen që lëshon fabrika Jugohrom, por që shteti ende nuk ka arritur që të ndalojë apo ta kushtëzojë me vendosjen e filtrave./TetovaSot/







Almakos - "Mbytet" Tetova! (FOTO)



"Mbytet" Tetova! (FOTO)

Fillimi | Lajme | Maqedoni | "Mbytet" Tetova! (FOTO) | Share

Publikuar /modifikuar 31/05/2015 22:34:00

Madhësia:



Nuk është lufta në Siri apo Avganistan nga granatimet, e as granatimi i NATO-së kundër Serbisë, por është Tetova duke helmuar tetovarët. Sot Tetova dukej sikur garantohet nga NATO-ja. Kjo foto e shpërndarë në të gjithë rrjetet sociale ku qytatrët e Tetovës kërkojnë nga autoritet komunale dënimin e këtyre që helmojnë qytetarët.

Sipas dëshmitarit që ka bërë foton thotë se në momentin që ka kaluar digjeshin gomat të cilat, sipas gjitha gjasave, janë ndezur nga auto-placi që ndodhet në afërsi. Edhe "Eco Guerla" ka reaguar menjëherë duke kërkuar nga autoritet komunale për ndalimin e menjëhershëm të këtyre ndotësve të këtyllë.

Ndryshe Tetova ka vite që helmohet nga ajri kancerogjen që lëshon fabrika Jugohrom, por që shteti ende nuk ka arritur që të ndalojë apo ta kushtëzojë me vendosjen e filtrave./TetovaSot/

